

Врз основа на член 22, став 3 од Законот за Локална самоуправа („Сл. Весник на РМ“ бр.5/02) и член 45, став 1 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр. 12/06, 03/09,18/10 ,15/14,15/18, 06/19 и 08/21), а по предлог на Градоначалникот на Општина Велес.

Советот на Општина Велес на седницата одржана на \_\_.11.2022 година донесе:

**ПРОГРАМА**  
**за активностите на Општина Велес во областа**  
**на информатичката технологија во 2023 година**

**I. Цели**

Активностите во програмата на Општина Велес во областа на информатичката технологија (ИТ), во текот на 2023 година ќе бидат насочени кон обезбедување на континуитет во работата и надградба на Информатичкиот систем, остварување на целите дефинирани во рамки стратешките документи, планирање и усогласување со националните стратегии за ИКТ.

Стратешките цели се дефинирани во неколку приоритетни области, од кои најважни се:

- намалување на трошоците во работењето;
- подобрување на квалитетот на услугите.

Главните активности кои треба да придонесат за остварување на стратешките цели се поделени во неколку сегменти:

- континуирано одржување на целокупната оперативност на информатичко - комуникацискиот систем на општината;
- постојано модернизирање на хардверската инфраструктура и примена на современи алатки за подобрување на тековното работење;
- создавање на услови и креирање на еднонасочни и двонасочни услуги за граѓаните базирани на примена на светските стандарди во оваа област.

**II. Активности**

Проектните активности се во согласност со законските норми и прописи, националните ИКТ стратегии и локалните развојни стратегии. Во реализацијата на проектните активности искористено е стекнатото искуство на општината во областа на ИКТ.

Дел од проектите, вклучуваат:

Активности на Општина Велес за 2022 година		
	НАЗИВ	Предвидени средства
<b>ЕА</b>	<b>Набавка на софтвер и хардвер</b>	
1	Набавка на информатичка опрема (компјутери, сервери, принтери, мрежна опрема, видео надзор)	2.500.000
2	Набавка на софтвер и лиценци (Office / SQL)	300.000
<b>Е0</b>	<b>Тековно одржување</b>	

1	Тековно одржување или надградби на хардвер и системски софтвер (Server, Exchange, SQL, докуп на гаранција за принтери)	700.000
2	Трошоци за одржување на апликации од трети лица, хостирање и хостирани услуги (gohost / marnet / edusoft / mbs / foxit ...)	650.000
3	Набавка на ГИС услуги за Општина Велес	800.000
<b>Вкупно</b>		<b>4.950.000</b>

### III. Финансирање

Предвидените проектни активности во рамки на оваа Програма во вкупна вредност од **4.950.000** ден. ќе бидат финансирани од средствата на Буџетот на Општина Велес за 2023 година.

### IV. Завршни одредби

Комисијата за финансирање, буџет и ЛЕР го следи реализирањето на предвидените активности во рамки на оваа Програма, покренува иницијативи, дава мислења и поднесува предлози во врска со остварувањето на нејзините цели.

Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Велес“ и ќе биде дадена на јавна расправа.

Претседател  
на Советот на Општина Велес  
Зоран Љутков с.р.

## Образложение

Програмата за активностите на Општина Велес во областа на информатичката технологија (ИТ) во 2023 година ги опфаќа целите, активностите и надлежностите на Општина Велес во сферата на Информатичкиот систем кој го поседува општината. Општина Велес е меѓу ИКТ најразвиените и ИКТ најопремени општини во Република Македонија и како таква е препознаена од страна на инвестициските странски фондови кои непрестано вложуваат во нејзиниот развој во ИКТ областа.

Согласно трендот на зголемување на користењето на ИКТ во секојдневното работење како основно средство за работа се јавува потребата за континуирано проширување и надградба на информатичкиот систем. Генерално, наведените активности се продолжување на започнатите активности во претходната година и континуирани секојдневни активности во зависност од тековните потреби.

Надградбата на серверските платформи, како и процесот на миграција и надградба на нови верзии на целиот информатички систем е започната и ќе продолжи во континуитет. Во однос на безбедноста на информатичкиот систем и овозможување на континуирано работење на општината посветува посебно внимание на оваа тема. Планирано и обновување на застарениот хардвер и софтвер кој се користи во општината. Оваа година имплементирани се онлајн услуги кон граѓаните и правните субјекти на Општина Велес и планирано е нивно проширување во наредната година.

### Појаснување за ставки:

EA.1 Средствата од оваа ставка ќе се користат за набавка на ИКТ опрема за замена на постоечката опрема која е дотраена и се користи повеќе од 5 години и воспоставување на видео надзор на повеќе локации низ Велес со надзорен систем.

EA.2 Средствата од оваа ставка ќе се користат за набавка на лиценциран софтвер кој треба да се инсталира на набавената ИКТ опрема.

E0.1 Средствата од оваа ставка ќе се користат за одржување на постоечката ИКТ опрема и агрегат во сопственост на општината и за докупување на гаранција за дел од опремата како фотокопири, принтери. Сумата не се исцрпува секоја година целосно, но потребно е да бидат предвидени средствата за да може брзо да се интервенира при настанување на дефекти кои ќе влијаат врз работењето на општината.

E0.2 Средствата од оваа ставка ќе се користат за месечно одржување и надградби на постоечките апликации кои се користат за работењето на општината како апликација за даноци, апликација за архивско работење, хостинг за хостирање на веб страната, апликација за финансво работење, апликација за буџет и останати.

E0.3 Средствата од оваа ставка ќе се користат за апликацијата ГИС на Општина Велес и вклучуваат хостирање и одржување на истата во рок од една година. ГИС е географско информациона систем со сетови на географски податоци на институции, образование, адресен модел, граници на ГУП, граници на населени места, сателитска снимка, автобуски постројки и автобуски линии, водоводна, канализациона и атмосферска мрежа, ДУП и ГУП, зелени површини и зеленило, и останати слоеви од различни сетови на податоци.